

# Kingston изјава за ограничена гаранција

Комплетните информации кои се однесуваат на гаранциите од Kingston се наведени подолу.. Можете брзо да преминете на одделот кајшто сакате така што ќе ја изберете темата која Ви е потребна од долната листа:

- [Времетраење на гаранцијата](#)
- [Бесплатна техничка поддршка](#)
- [Постапки и услови за гарантно побарување](#)
- [ИЗЈАВИ ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА](#)

Kingston му гарантира на првобитниот краен корисник-купец дека неговите производи немаат недостаток во поглед на материјалот и квалитетот на изработката под условите и одредбите кој се наведени тука. Во согласност со условите и ограничувањата наведени подолу, Kingston, според сопствен избор, или ќе ги поправи или ќе ги замени деловите од неговиот производ за кои е докажано дека се дефектни поради лоша изработка или лоши материјали. Kingston ќе ги обезбеди поправените делови или заменетите производи врз основа на размена и тие ќе бидат или нови или со обновена потврда. Сите производи со обновена потврда се тестирани за да се утврди дека се функционално еквивалентни на новите производи. Ако Kingston не е во можност да го поправи или замени производот, ќе ги врати парите или ќе ја кредитира помалата вредност или од тековната вредност на производот во моментот кога е поднесено гарантното побарување или од набавната цена на производот. Мора да биде приложен доказ за купувањето кој го прикажува оригиналниот датум и местото на купување, како и описот и цената на производот.

Оваа ограничена гаранција не ги покрива оштетувањата на производот кои настанале поради неправилно инсталирање, незгода, злоупотреба, погрешна употреба, природна катастрофа, преслабо или прејакое електрично напојување, абнормални механички услови или услови на околината, или поради неовластено расклопување, поправка или измени. Оваа ограничена гаранција не важи во следите случаи: (i) производот не бил користен во склад со придружното упатство или (ii) производот не бил користен во склад со неговата намена.

Оваа ограничена гаранција исто така се однесува на било кој производ кај кој оригиналните идентификациски информации биле изменети, избришани или отстранети, производ со кој не се ракувало правилно или кој не бил правилно спакуван, кој бил продаден како половен или бил препродаден спротивно на прописите на САД или други прописи кои се применуваат на извозот.

Оваа ограничена гаранција покрива само поправка, замена, враќање на парите или давање одобрение за дефектни производи на Kingston, како што е наведено

погоре. Kingston не презема одговорност и не покрива со гаранција, штети или загуби што се резултат на загуба, штета или неисправна содржина или неисправни податоци или какви било трошоци поврзани со одредување на изворот на проблемите во системот или отстранување, сервисирање или инсталирање на производите на Kingston. Оваа гаранција не опфаќа софтвер од други производители, поврзана опрема или зачувани податоци. Затоа, Kingston is не е одговорен за било какви стварни или последични загуби или оштетувања кои се припишуваат на софтверот на трета страна, на приклучената опрема или на меморираните податоци. Во случај на побарување, единствена и максимална обврска на компанијата Kingston е го поправи или да го замени хардверот или да ги врати парите според сопствената дискреција.

## Времетраење на гаранцијата

### Гаранција на векот на траење на производот:\*\*

Следните производи на Kingston се покриени со оваа гаранција во текот на векот на траење на производот:

Модули за меморија, вклучувајќи:

- ValueRAM®
- HyperX®
- Kingston FURY™
- Server Premier
- Retail Memory
- Меморија специфична за системот Kingston

Флеш-мемориски картички, вклучувајќи:

- Secure Digital
- Secure Digital HC и XC
- CompactFlash
- MultiMediaCard
- SmartMedia со исклучок на индустриски картички Temp microSD
- microSD card(SDCE) со висока издржливост
- Bali microSDHC Class 10 UHS-1
- Флеш-адаптери

### Петгодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од пет години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

- USB DataTraveler® drives (со исклучок на DataTraveler 2000)

- Design-In Client DRAM (“CBD”)
- IronKey® USB drives
- Индустриски картички Temp microSD

## Петгодишна условна гаранција на SSD-то:

The Следите Kingston производи се покриени со оваа гаранција за еден од следните периоди, зависно од тоа што ќе дојде прво: (i) пет (5) години од датумот на купувањето што го направил првобитниот краен корисник; (ii) кога употребата на SATA SSD измерена со имплементацијата на Kingston на SMART атрибутот 231, означен како „Преостанат век на траење на SSD -то“ не ја достигне нормализираната вредност од еден (1), како што навел SSD менаџерот на Kingston („KSM“), или (iii) кога употребата на NVME SSD, како што е наведено со Kingston-овата имплементацијата на Здравствениот атрибут „**Употребени проценти**“ не ја достигне или не ја надмине нормализираната вредност од сто (100), како што навел KSM.

Kingston SSD менаџерот (KSM) е наведен во техничкиот лист на производот и е достапен преку веб-страницата на Kingston: [www.kingston.com/SSDmanager](http://www.kingston.com/SSDmanager). За SATA SSD-еата, нов некористен производ ќе го покаже преостанатиот век на траење од (100), додека производот којшто го достигнал својот гарантен лимит, ќе покаже преостанат век на траење од еден (1) За NVMe SSD-еа, новиот некористен производ ќе покаже **Употребени проценти** во вредност 0, додека производот којшто го достигнал својот гарантен лимит, ќе покаже **Употребени проценти** во вредност поголема или еднаква на сто (100).

Ве молиме погледнете ја следната табела на гаранции за SSD во врска со информациите за гаранција која се однесува на специфичен производ.

Табела на петгодишна условна гаранција (SATA SSD)

Семејство од диск единица	Број на делот
DC500	SEDC500xxx
DC400	SEDC400S37xxx
DC450R	SEDC450Rxxx
KC400	SKC400S37xxx
KC600	SKC600xxx
M.2 SATA G2	SM2280S3G2xxx
UV500	SUV500xxx

Табела на петгодишна условна гаранција (NVME SSD)

Семејство од диск единица	Број на делот
A1000	SA1000M8xxx

A2000	SA2000M8xxx
DC1000B	SEDC1000BMBxxx
DCP1000*	SEDC1000Hxxx*
KC1000	SKC1000xxx
KC2000	SKC2000xxx
DC1000M	SEDC1000Mxxx
DC1500M	SEDC1500Mxxx
KC2500	SKC2500xxx
A2000	SA2000M8xxx

\* Доколку употребата на еден или повеќе четири (4) поединечни M.2 SSD-а кои го сочинуваат DCP1000 покажува вредност на **Индикаторот на абеење** којшто достигнал или надминал нормализирана вредност од 100, тогаш производот повеќе не е покриен со оваа гаранција.

## Тригодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од три години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

- DataTraveler 2000
- MicroSD card(SDCE) со висока издржливост
- DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2), и оние што избираат SSD-дискови, наведени во следната табела:

Табела на тригодишна гаранција (SATA SSD)

Семејство од диск единица	Број на делот
HyperX Savage	SHSS37Axxx

## Тригодишна условна гаранција на SSD:

The Следите Kingston производи се покриени со оваа гаранција за еден од следните периоди, зависно од тоа што ќе дојде прво: (i) три години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник; (ii) кога употребата SATA SSD според мерењето на Kingstonовата имплементација на SMART атрибутот 231, означена како „Преостанат век на траење на SSD-то“, ќе достигне нормализирана вредност од еден (1) како што има наведено SSD менаџерот на Kingston („KSM“); или (iii) кога употребата на NVME SSD според мерењето на Kingston-овата имплементација на Здравствениот атрибут „**Преостанат век на траење**“ не ја достигне или надмине нормализираната вредност од сто (100), како што има наведено KSM.

KSM е наведен во техничкиот лист на производот и е достапен преку веб-страницата на Kingston [www.kingston.com/SSDmanager](http://www.kingston.com/SSDmanager). За SATA SSD-еата, нов некористен производ ќе го покаже преостанатиот век на траење од (100), додека производот којшто го достигнал својот гарантен лимит, ќе покаже преостанат век на траење од еден (1). За NVMe SSD-еа, новиот некористен производ ќе покаже **Употребени проценти** во вредност 0, додека производот којшто го достигнал својот гарантен лимит, ќе покаже **Употребени проценти** во вредност поголема или еднаква на сто (100).

Ве молиме погледнете ја следната табела на гаранции за SSD во врска со информациите за гаранција која се однесува на специфичен производ.

Табела на тригодишна условна гаранција (SATA SSD)

Семејство од диск единица	Број на делот
A400	SA400S37xxx
HyperX FURY RGB	SHFR200xxx
Q500	SQ500S37xxx
UV300	SUV300S37Axxx
UV400	SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO	SHSX100xxx

Табела со условна гаранција за период од три години (NVMe SSD)

NV1	SNVSxxx
-----	---------

## Двегодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од две години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

- DataTraveler® Bolt Duo
- MobileLite® Wireless - Gen 3
- MobileLite® Wireless - Gen 2
- MobileLite® Reader
- microSD Reader
- Nucleum
- Производи во рамките на програмата за прилагодување на Kingston. Производите на Програмата за прилагодување на Kingston се ограничени на кредит или наплата на повратни средства за време на гарантниот период од две години. Во некои случаи, Kingston може, како своја опција, да избере да ги замени неисправните производи нарачани преку Програмата за прилагодување на Kingston со функционално еквивалентни производи.

## Едногодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од една година од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

- MobileLite® Wireless - Gen 1
- DataTraveler® Accessory Kit
- Wi-Drive®
- TravelLite®
- SD/MMC Reader
- Bali microSDHC Class 10 UHS-1

Доколку производот повеќе не се произведува, Kingston може по сопствено мислење или да го поправи производот, да понуди замена со соодветен производ или да обезбеди враќање на парите во износ којшто е помал од продажната цена или од моменталната вредност на производот.

Поправениот или заменетиот производ ќе остане покриен со оваа ограничена гаранција во текот на преостанатиот гарантен рок или во период од деведесет (90) дена, зависно од тоа кој период е подолг.

Оваа ограничена гаранција може да ја примени само првобитниот краен корисник-купувач и подлежи на условите и барањата наведени овде. Оваа ограничена гаранција не е пренослива. За производи што се купени како дел од опрема, потребно е да се врати целата опрема за да можат истите да бидат подобни за гаранција.

\*\*Векот на траење на производите е дефиниран како нормално очекувано време на употреба во индустријата. Меѓутоа, доживотната гаранција може да подлежи на дефиниции што ги одредуваат различните земји. Во Русија, доживотната гаранција е одредена на период од десет (10) години од датумот на купувањето што го направил првобитниот краен корисник-купувач.

## Бесплатна техничка поддршка

Доколку најдете на тешкотии во текот на инсталирањето или последователната употреба на производите Kingston, можете да се обратите до одделението за техничка поддршка на компанијата Kingston пред да го сервисирате системот.

За поддршка преку Интернет, посетете ја [kingston.com/support](http://kingston.com/support).

На своите корисници ширум светот, Kingston исто така им пружа бесплатна техничка поддршка на англиски.

**Соединетите Американски Држави и Канада:**

Со техничката поддршка на Kingston за Соединетите Американски Држави и Канада можете директно да контактирате со јавување на: +1 (714) 435-2639 или на бесплатната телефонска линија: +1 (800) 435-0640.

## Европа, Блискиот Исток и Африка:

Kingston техничката поддршка во Европа, на Блискиот Исток и во Африка, со исклучок на земјите кои се посебно наведени, може да се контактира со повикување на +44 (0) 1932 738888; а за телефонски броеви чие повикување се наплаќа по национална тарифа, посетете ја [www.kingston.com/en/company/contacts](http://www.kingston.com/en/company/contacts).

## Азија:

За Техничката поддршка во Азија, посетете ги долните веб-страници:  
За производи на Kingston, посетете ја <https://www.kingston.com/en/support>

## Русија, Белорусија:

Контактирајте со техничката служба Kingston во Русија: [ru\\_support@kingston.com](mailto:ru_support@kingston.com) или бесплатниот број за Руската Федерација, 8 (800) 700-1350.

## Украина:

Контактирајте со техничката служба во Украина: [ua\\_support@kingston.com](mailto:ua_support@kingston.com)

## Земјите на Централна Азија и Кафказ, Молдавија:

Контактирајте со техничката служба Kingston за земјите CIS: [cis\\_support@kingston.com](mailto:cis_support@kingston.com)

## Постапки и услови за остварување на правото на гаранција

За да го остварите правото на гаранција, можете да го вратите расипаниот производ во продавницата во која сте го купиле, кај овластениот продавач на производи на Kingston или кај дистрибутерот од којшто сте го купиле производот Kingston. Ве молиме да ги проверите условите од политиките за негово враќање пред да го вратите производот. Вообичаено, мора да ги вклучите и информациите за идентификација на производот, меѓу другото и бројот на моделот и сервисниот број (ако е можно) со детален опис на проблемот што го имате. Од вас ќе биде побарано да обезбедите доказ за купувањето. Сите вратени делови или

производи, доколку се заменети или рефундирани, по приемот ќе станат сопственост на компанијата Kingston. Поправениот или заменетиот производ ќе биде испорачан на трошок на Kingston. Во онаа мерка колку што тоа го дозволуваат важечките закони, производите кои не се увезени или продадени преку овластени продавачи или дистрибутери на компанијата Kingston, не се покриени со оваа гаранција, а Kingston може да избере дали ќе Ви го поправи или ќе Ви го замени производот, со надоместок. Ова служи да се обезбеди серификат за квалитетот. За достапна гаранција, контактирајте со продавачот од којшто сте ги купиле таквите производи.

## Соединетите Американски Држави:

**Во Соединетите Држави**, производот можете да го вратите директно во сервисниот центар на Kingston откако од Kingston првин ќе добиете број на овластувањето за враќање на производот („ОВП“). RMA број може да се добие на адресата [kingston.com/us/support](http://kingston.com/us/support) или со повикување на корисничкиот сервис на Kingston на бројот +1 (714) 438-1810 или +1 (800) 337-3719. За враќање на ValueRAM мемориски производи, контактирајте ја техничката поддршка на бројот +1 (800) 435-0640 за RMA услуги и поддршка.

Штом ќе добиете ОВП број од компанијата Kingston, производот мора да го испратите на адреса Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A., во рок од триесет (30) дена. Вие ги преземате трошоците за осигурувањето и отпремувањето на вратените производи. Производите кои се испраќаат во сервисниот центар мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување во текот на транспортот. Бројот ОВП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Ако го испратите Вашиот производ до сервисниот центар без да го имате истакнато ОВП (RMA) бројот од надворешната страна од пакетот, истиот ќе Ви биде вратен неотпакуван.

## Европа, Блискиот Исток и Африка:

**Во Европа, на Блискиот Исток и во Африка**, доколку производот не можете да го вратите на местото кадешто првобитно сте го купиле или кај дистрибутерот од којшто сте го купиле производот Kingston, производот можете да го вратите директно во сервисниот центар на Kingston откако првин ќе добиете број на Овластувањето за враќање на производот (RMA) од компанијата Kingston. ОВП број се добива на адресата [kingston.com/en/support](http://kingston.com/en/support). Под одредени околности, можеби ќе Ви побараме доказ за купувањето.

Штом ќе добиете ОВП (RMA) број од компанијата Kingston, производот мора да го испратите на адресата Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K., во рок од триесет (30) дена. Вие ги преземате трошоците за осигурувањето и отпремувањето на вратениот производ(и). Производот мора да биде правилно



спакуван за да се спречи оштетување при транспортот. Бројот ОБП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Ако не го истакнете ОБП (RMA) бројот, пакетот ќе Ви биде вратен неотпакуван.

## Азија:

**Во Азија**, наведете го регионот во кој се наоѓате. На Тајван, расипаниот производ можете да го вратите кај локалниот дистрибутер или во сервисниот центар, или можете да пополните онлајн апликација. Посетете ја <https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply>. Во Кина, можете да поднесете барање за број ОБП („RMA“) преку овластениот дистрибутер или преку овластениот сервисен центар. За листа на сервисни центри во Кина, посетете ја <https://www.kingston.com/cn/support/china/center>.

Штом ќе добиете ОБП (RMA) од компанијата Kingston, производот мора да го испратите на адреса Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C., во рок од триесет (30) дена. Вие ги преземате трошоците за осигурувањето и отпремувањето на вратениот производ. Производите кои се испраќаат во сервисниот центар мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување во текот на транспортот. Бројот ОБП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Ако го испратите Вашиот производ до сервисниот центар без да го имате истакнато ОБП (RMA) бројот од надворешната страна од пакетот, истиот ќе Ви биде вратен неотпакуван.

Во сите останати земји на Азија, контактирајте со локалниот дистрибутер или продавач за да добиете број за овластување за враќање на производот („RMA“).

## ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

**ВО ОНАА МЕРКА КОЛКУ ШТО ТОА ГО ДОЗВОЛУВА ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ОВА ШТО СЛЕДИ Е КОМПЛЕТНА ГАРАНЦИЈА ЗА KINGSTON ПРОИЗВОДИТЕ И ГИ УКИНУВА СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ПРЕТСТАВУВАЊА, СЕЕДНО ДАЛИ СЕ ДАДЕНИ УСНО ИЛИ ПИСМЕНО. ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON НЕ СЕ ДАВААТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОСВЕН ОНИЕ ШТО СЕ ЈАСНО НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ И KINGSTON НЕДВОМИСЛЕНО ГИ ОДРЕКУВА СИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО НЕ СЕ НАВЕДЕНИ ТУКА, ВКЛУЧИТЕЛНО ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ КОИ ШТО МОЖЕ ДА ПОСТОЈАТ СПОРЕД НЕКОЈ НАЦИОНАЛЕН, ДРЖАВЕН, ПРОВИНЦИСКИ ИЛИ ЛОКАЛЕН ЗАКОН, МЕЃУ ДРУГОТО И ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ, КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА. СИТЕ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ЈАСНИ ИЛИ СЕ ПОДРАЗБИРААТ, СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ПОГОРЕ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОДЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА**

**ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ИЛИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВРЕМЕТРАЊЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.**

**KINGSTON ПРОИЗВОДИТЕ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ КАКО КЛУЧНИ КОМПОНЕНТИ НА ОПРЕМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЖИВОТ ИЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО КОЈА ДЕФЕКТОТ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДАТ ДО СИТУАЦИЈА СО ВЕРОЈАТНИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ НА ЛИЦА ИЛИ ДО СМРТЕН ИСХОД. KINGSTON НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА СМРТТА НА БИЛО КОЕ ЛИЦЕ ИЛИ ЗА БИЛО КАКВА ЗАГУБА ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТОТ ИЛИ ПОВРЕДА НА ЛИЦА НАСТАНАТА СО УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДОТ , ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА, ПРИМЕНИ ВО ВОЈСКА ИЛИ ВОЕНА ОПРЕМА, ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА НА СОБРАЌАЈОТ, ВО СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КАТАСТРОФИ ИЛИ ВО МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА.**

**ВКУПНАТА ОДГОВОРНОСТ НА KINGSTON ПОД ОВАА ИЛИ ПОД КОЈА И ДА БИЛО ДРУГ ГАРАНЦИЈА, ИЗРИЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА, Е ОГРАНИЧЕНА НА ПОПРАВКА, ЗАМЕНА ИЛИ РЕФУНДИРАЊЕ. ПОПРАВКАТА, ЗАМЕНАТА ИЛИ РЕФУНДИРАЊЕТО СЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ И ИСКЛУЧИВИТЕ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. KINGSTON, ДО НАЈВИСОК СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ КОН КУПУВАЧОТ ИЛИ КОН КРАЈНИОТ КОРИСНИК НА ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON ЗА КАКВА БИЛО ШТЕТА, ТРОШОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПОДАТОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПРИХОДИ, ИЗГУБЕНИ ЗАШТЕДИ, ИЗГУБЕНИ ДОБИВКИ ИЛИ КАКВИ БИЛО ДРУГИ СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КУПУВАЊЕТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕМАЊЕТО МОЖНОСТ ДА СЕ КОРИСТИ ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON, ДУРИ И КОГА KINGSTON БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ОД ПОЈАВА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊАТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.**

**ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНСКИ ПРАВА, А МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА КОИ СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ДРЖАВА ДО ДРЖАВА, ИЛИ ОД ЕДНА ЈУРИСДИКЦИЈА ДО ДРУГА.**

**ШТО СЕ ОДНЕСУВА ДО ГРАЃАНИТЕ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ИЛИ ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, АКО ОВОЈ ПРОИЗВОД Е КУПЕН ОД СТРАНА НА ПОТРОШУВАЧ, А НЕ ДЕЛОВЕН КОРИСНИК, ОВАА ГАРАНЦИЈА Е ДОПОЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДЕФЕКТНИ ПРОИЗВОДИ. СОВЕТИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ДОБИЕТЕ ОД ВАШИОТ ЛОКАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ. ОВАА ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА**

**ОДГОВОРНОСТ НЕМА ЗА ЦЕЛ ДА ЈА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТФРЛИ  
ОДГОВОРНОСТА НА KINGSTON ЗА СМРТ ИЛИ ПОВРЕДА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД  
НЕГОВА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПОРАДИ ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ.**

Оваа гаранција ја дава:

Kingston Technology Company, Inc.  
17600 Newhope Street  
Fountain Valley, CA 92708  
U.S.A.

## Интегрирани и DRAM компоненти

Погледнете ја изјавата за гаранција за [Интегрирани](#) и [DRAM](#) компоненти

## Потрошувачи од Австралија:

Погледнете ја Изјавата за ограничена гаранција на Kingston во врска со информациите за гаранцијата за [Австралија](#).

Ревизија: 07/2021